



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка бр. 16-313-004 — Поштарина платена во готово.

Петок, 28 март 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. III

Цена на овој број е 6.— дин. — Преплатата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.—. — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

182.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ и чл. 1 Законот за овластуење на Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ

Член 1

Народна банка ФНРЈ врши следни функции:

- 1) издава новчаници;
- 2) чува вредност на домашната валута;
- 3) врши должност на девизен орган и девизна контрола;
- 4) концентрира и организуе слободни краткорочни парични средства;
- 5) организуе штедња во најшироките народни слоеви и прима улози на штедни книшки;
- 6) организуе и регулира платен промет во земјата и со иностранство и врши контрола на циркулација на паричните средства;
- 7) краткорочно го кредитира стопанството во рамките на кредитниот план и соработуе на неговото изработуење;
- 8) во врска со кредитирањето води евиденција и врши ревизија на финансиското работење на претпријатијата и установите;
- 9) врши должност на орган за извршуење благајничката служба по државниот буџет;
- 10) врши должност на сметководствен орган во поглед на извршуење државниот буџет; и
- 11) врши и други функции кои што ќе и бидат поверени во врска со предните.

Член 2

Народната банка ФНРЈ има Главна централа во Белград и центри во сите народни републики.

Народната банка ФНРЈ може да оснива главни филиали, филиали, агенции и експозитури во сите места во земјата. Одлуки за нивното основуење, спојуење и укинуење донесуе Гувернерот, по претходно одобруење од Министерот на финансите ФНРЈ, кој што ова одобруење ќе го дава кога претходно ќе го сослуша мислењето на министерот на финансите на односната народна република.

Сите пошти во земјата вршат благајничка служба за сметка на Народната банка ФНРЈ.

Член 3

Народната банка ФНРЈ стои под раководство на Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 4

На чело на Народната банка ФНРЈ стои Гувернер кој што управуе со сите работи на банката. Нему му помагаат вице-гувернери. Кога Гувернерот е спречен него го заменуе еден вице-гувернер.

Гувернерот и вице-гувернерите ги постави и разрешава Министерот на финансите ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 5

Во Главната централа на Народната банка ФНРЈ постоат:

- 1) Дирекција на планирање и статистика;
- 2) Дирекција на емисии и трезор;
- 3) Дирекција за кредитирање;
- 4) Дирекција на платниот промет и штедната служба;
- 5) Дирекција на девизните работи;
- 6) Дирекција за извршуење државниот буџет;
- 7) Дирекција на сметководството;
- 8) Ревизиона дирекција;
- 9) Организациона дирекција;
- 10) Персонална дирекција;
- 11) Секретаријат; и
- 12) Завод за изработуење новчаници.

Член 6

На чело на дирекциите стоат директори со по еден или двајца заменици.

Член 7

Централите за односите народни републики ги водат работите на Народната банка ФНРЈ на територијата на односната народна република, спрема директивите од Главната централа.

Во поглед на извршуење републиканскиот буџет централите работат по директивите од министерот на финансите на односната народна република.

Член 8

На чело на централата стои генерален директор, кому му помагаат еден или двајца заменици на генералниот директор.

Член 9

Во централите на Народната банка ФНРЈ постоат:

- 1) Дирекција на планирање и статистика;
- 2) Благајна и ликвидатура;
- 3) Дирекција за кредитирање;
- 4) Дирекција на платниот промет и штедната служба;
- 5) Девизни работи;
- 6) Дирекција за извршуење републиканскиот буџет;
- 7) Дирекција на сметководството;
- 8) Ревизиона дирекција;

- 9) Организациони работи;
- 10) Персонални работи; и
- 11) Секретаријат.

На чело на поедини организациони делови на централата стоат директори односно шефови.

Член 10

Главните филиали, филиалите, агенциите и експозитурите ги водат работите на Народната банка ФНРЈ на своите териториални подрачја.

На чело на главната филиала или филиалата стои директор со еден заменик на директорот. На чело на агенцијата или експозитурата стои шеф со еден заменик.

Директорите на главните филиали односно филиалите и шефовите на агенциите односно експозитурите, како и нивните заменици, ги поставува и разрешава Гувернерот на предлог од генералниот директор на односната централа, а во согласност со министерот на финансите на односната народна република.

Член 11

Дирекции во Главната централа и дирекции односно организациони делови во централите може по потреба со свои одлуки да оснива, спојује и укинуе Министерот на финансите ФНРЈ по предлог од Гувернерот на Народната банка ФНРЈ.

Во останатите работни единици одлука за основање, спојување или укинување на поедини организациони делови донесуе Гувернерот, по предлог од генералниот директор на односната централа.

Член 12

Во Главната централа и централите постои колегиум кој што го сочинуат:

а) во Главната централа: Гувернер, вице-гувернери и директори, а

б) во централите: генерален директор, негови заменици и директори односно шефови.

Колегиумот во Главната централа е советодавен орган на Гувернерот, а во централите на генералниот директор. Колегиумот го свикнуе по сите важни работи и начелни прашања и со него раководи во Главната централа Гувернерот, а во централите генералниот директор.

Ако Гувернерот односно генералниот директор не се сложи со предлозите на колегиумот може секој член на колегиумот да бара одлука од Министерот на финансите ФНРЈ. Ова барање не го обуставуе извршувањето на одлуката на Гувернерот односно генералниот директор.

Член 13

Заради претресување најважни прашања најмалку еднаш тромесечно се одржуе во Народната банка ФНРЈ советување, во кое што учествуат: Гувернерот, вице-гувернерите, директорите на Главната централа и генералните директори на централите.

Член 14

Народната банка ФНРЈ полноважно ја потпишуат колективно: Гувернерот и еден од вице-гувернерите, обата вице-гувернери, еден од овие раководачи и лице кое што Гувернерот го овластуе за потпишување, или две лица кои што Гувернерот ги овластуе за потпишување.

Член 15

Поблиски прописи за организација и работење на Народната банка ФНРЈ донесуе Министерот на финансите ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 16

Со влегување во сила на оваа уредба престануат да важат сите прописи кои што со неа се во противност.

Член 17

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

183.

На основа чл. 42 Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија пропишуам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА ОБВЕЗА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Точ. 1) на членот 16 се мењава и гласи:

„1) Лицата кои што на денот на влегување во сила на Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија се навојале на служба во Југословенската армија имаат да служат обврзан срок пропишан со членот 11 на законот за род на војска (морнарица) во кој што се навојале на денот на влегувањето во сила на тој закон.“

Исклучително од ова лица на служба во гардиските единици и Корпусот на народната одбрана на Југославија, кои што влегле во Југословенската армија во 1944 година заклучно, служат воен срок од две години.

Лицата на служба во гардиските единици и единиците на Корпусот на народната одбрана на Југославија, кои што влегле во Југословенската армија 1945 година и подоцна, служат обврзан воен срок од три години.

На сите лица за кои што е збор во оваа точка времето поминало во воена служба по чл. 39 и 40 законот, до неговото влегување во сила, им се смета во срок на служба“.

Член 2

Во членот 17, точ. 4), реченицата која што гласи: „Лицата кои што се од Југословенската армија и морнарица преведени во милиција па од истата се отпуштени“ се мењава и гласи:

„Лицата кои што од Југословенската армија се преведени во народната милиција па од истата се отпуштени, доколку не ги исполнуат условите од ст. 1 точ. 7) на овој член“.

Член 3

Точ. 5 на членот 17 се мењава така да гласи:

„б) На државјаните на Федеративна Народна Република Југославија родени 1920—1927 година кои

што од Југословенската армија се преведени во народната милиција, па потоа од истата отпуштени им се признава службата во народната милиција како кадровски срок се до оној ден од кој што како милиционери почнале да примаат плата. Останатото време до сроковите предвидени со чл. 11 на законот овие лица имаат да го надослужат во смисла одредбите по точ. 3) на овој член“.

Член 4

Точ. 7) на членот 17 се менува така да гласи:

„7) На лицата родени 1920 и помлади кои што на денот на влегуењето во сила на Законот за народната милиција, т.е. на ден 17 декември 1946 година се затекле на служба во народната милиција, а кои што не го отслужиле срокот во Југословенската армија, времето поминато во служба на народната милиција ќе се засмета сходно на чл. 88 Законот за народната милиција во отслужување обвезниот воен срок во Југословенската армија, ако останат на служба во народната милиција вкупно 6 години. На вакиви лица ќе им издадат органите на народната милиција уверење кое што ќе го пропише Министерството на внатрешните работи ФНРЈ. За секое лице старо 18—55 години, кое што служело во народната милиција повеќе од 6 години или престанало да служи во истата пред истекот на овој срок, а не ја исполнило кадровската воена обвеза, ќе достават органите на народната милиција на надлежниот воено-териториален орган потребни подаци на начин кој што одделно ќе пропише Министерството на народната одбрана. Кога дотичниот воено-териториален орган ќе ги прими овие подаци ќе постапи вака:

на лица кои што служиле во народната милиција 6 години ќе им издаде воена исправа (воена книшка) во смисла чл. 33 на законот и ќе ги уведе во воена евиденција ако се способни за воена служба, а во противно уверење за постојана неспособност за воена служба;

лица, кои што ќе ја напуштат службата во народната милиција или ќе бидат од истата отпуштени пред истекот на срокот од 6 години ќе ги упати на отслужување односно дослужување кадровскиот срок доколку на тој подлежуваат по одредбите на Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија, а во противно ќе постапи на начин предвиден во претходниот став“.

Член 5

Во точ. 3) на членот 18 се брише целиот текст после првата реченица.

Член 6

После чл. 18 се додава нов чл. 19 кој што гласи:

„1) Исклучително од одредбите на точ. 1 членот 5 на правилникот ќе се одложат влегуењето на служба во сталниот кадар до навршени 27 години на лица родени 1921—1930 година заклучно кои што заради војната и окупацијата не можеле да го завршат школуењето во средните и на нив рамните школа“.

2) Молбите за одлагање на службата ќе се поднесуваат по одредбите од точ. 2 и 3 членот 5 на овој правилник. Заинтересираните ќе приклучат со молбата уверење да е запишан како редовен ученик на средно или на него рамно школо и уверење од отсекот на внатрешните работи при околинскиот, градскиот односно реонскиот извршни одбор да заради војната и окупацијата не можат да го завршат школуењето“.

Член 7

Престанува да важи Решењето за одлагање на влегуење на служба во сталниот кадар на лица родени 1925—1930 година кои што заради војната или окупацијата не можеле да го завршат школуењето во средните и на нив рамните школа V бр. 6770 од 22 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 52/46).

Член 8

Овој правилник влегуе во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр 376

17 март 1947 година

Белград

Врховен командант на оружаните сили

и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

184.

На основа чл. 21 Уредбата за Трговинската комора ФНРЈ Министерот на надворешната трговија ФНРЈ, во согласност со Министерот на правосудието ФНРЈ и Министерот на поморството ФНРЈ, пропишуе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОМОРСКАТА АРБИТРАЖА ПРИ ТРГОВИНСКАТА КОМОРА ФНРЈ

Член 1

Поморската арбитража при Трговинската комора ФНРЈ надлежна е за решавање спорови кои што ќе настанат во поморскиот промет со иностранство, како што се спорови околу извршување договори за поморски превоз; применување поморски тарифи; осигурување на пловни објекти и осигурување терети превезени со пловни објекти; агентурски работи во врска со трговија на поморскиот превоз; превози извршени по теретница (коносман); награди за укажана помош на поморските пловни објекти едни на други; спорови настанати заради судар на поморски пловни објекти; спорови заради штети нанесени од страна на поморски пловни објекти на лучките и пристанишките постројки; и други.

Поморската арбитража ја сочинуваат претседател, потпретседател и секретар на арбитражата и одреден број арбитри.

Седиштето на арбитражата е на Сушак.

Член 2

Споровите кои што спаѓаат во надлежноста на Поморската арбитража се решаваат во арбитражни совети или пред арбитер-поединец.

Претседателот и потпретседателот на арбитражата и арбитрите ги избира Советот на Трговинската комора ФНРЈ секоја година од редот на коморните членови и други лица. При овој избор советот ќе настои во листата на арбитрите да бидат застапени лица упатени во прописите на поморскиот сообраќај и поморското право, во работи на поморското осигурување на бродови и стока, во трговија на поморски превози, во бродоградба и изградба на бродски машини како и работи на увозна и извозна трговија.

Арбитри можат да бидат само државјани на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 3

Во своето работење арбитражата е независна и се раководи исклучиво со прописите на законите, договорните одредби и обичаи (узаиси).

Административното и материјалното работење на арбитражата подлежи на надзор на Трговинската комора ФНРЈ. Надзорот над административното ра-

ботење го врши генералниот секретар на комората, а над материјалното работење Надзорниот одбор на комората.

Поблиски одредби за вршењето на овој надзор пропишуе Претседателството на комората.

Член 4

Претседателот на арбитражата се грижи за точно применување на овој правилник, ја потпишуе преписката на арбитражата и ги врши сите други работи кои што му се пропишани со овој правилник. Во случај на неговата спреченост го заменуе потпретседателот на арбитражата. Претседателот може некои свои работи да ги пренесе на потпретседателот.

Претседателот и потпретседателот не можат да бидат одредени за арбитражни нити за претседатели на арбитражните совети.

Височината на паричната награда за работење на претседателот и потпретседателот ја пропишуе советот на комората.

Член 5

Секретаријатот на арбитражата се состои од секретар на арбитражата, негов заменик и потребен број службеници. Тие сите се службеници на комората.

Секретарот на арбитражата и неговиот заменик го избира советот на комората. Тие мораат да бидат државјани на Федеративна Народна Република Југославија, упатени во основните прашања на поморскиот сообраќај и поморското право и вешти за административно работење.

Член 6

Должности на секретарот на арбитражата се:

- а) да раководи со работите на секретаријатот;
- б) да раководи со административните работи на арбитражата; и
- в) да ја премапотпишуе преписката на арбитражата.

Член 7

Арбитражата ги решава само оние спорови од чл. 1 на овој правилник за кои што паричните странки, било при самото заснивање на работењето или пред односно после настанатиот спор, писмено се договориле за нејзината надлежност.

Надлежност на арбитражата може да ја оспори тужената странка во одговорот на тужбата (чл. 12 на овој правилник) а член на арбитражниот совет односно арбитер-поединец пред закажувањето на првото рочиште.

По случај на оспорената надлежност на арбитражата одлука за тоа донесуе арбитражниот совет односно арбитер-поединец во согласност со претседателот и потпретседателот на арбитражата и против неа не е допуштена жалба.

Член 8

Арбитражата го зема спорот во постапка врз основа на писмена тужба. Кон тужбата мора да биде приложен доказ за надлежност на арбитражата во смисла на чл. 7 на овој правилник.

Тужбата мора да содржи ознака на имињата на парничарите и нивни адреси, изложување суштината на спорот и барање на тужилачката страна, докази кои што тужителот ги предлага или приложуе со тужбата, како и именување арбитер од листата на арбитрите (чл. 2 на овој правилник) односно изјава на тужителот да го препушта именувањето на арбитерот на самата арбитража.

Член 9

Тужбата и прилозите му се поднесуат на секретаријатот на арбитражата во онолку примерци колку што има тужени странки, една повеќе за арбитражата. Прилозите се поднесуат во оригинал или во заверен препис.

Ако тужилачката странка се повикуе на сведоци, во тужбата мораат да се означат имињата и адресите на сведоците. Сведоците може да ги приведе самата странка, а може да се бара сведоците да ги повика арбитражата.

Член 10

При поднесувањето на тужбата тужилачката странка му полага на секретаријатот на арбитражата на име трошкови на постапката на арбитражата износ кој што го одредуе претседателот на арбитражата, имајќи при тоа пред вид трошкови на арбитражата (чл. 30 на овој правилник), надомлади на членовите на арбитражниот совет односно на арбитерот-поединец (чл. 28 на овој правилник), и други евентуални издаци (сведоци, експертиза и тн.). Доколку во текот на натамошната постапка се покаже, да поможениот износ не ќе биде достаточен, тужилачката странка е должна на барање на претседателот на арбитражата да го дополни со тоа, да вкупниот положен износ не смее да премине 5% од вредноста на спорот. Евентуалните издаци преку 5% од вредноста на спорот ги сноси арбитражата, односно Трговиската комора ФНРЈ. За издаци кои што кое настанат во врска со предлогот односно со барањето на една од паричните странки, соодветните износи ги полага унапред странката, по повод на чијот предлог би настанале издаци, по предлог на претседателот на арбитражата.

Во случај да паричните странки дополнително одустанат од спорот престанатиот дел на износот положен во смисла на претходниот став арбитражата делимично го враќа на странката која што го положила и тоа:

- а) во случај на одустанок пред то што е закажано првото рочиште 80%;
- б) во случај на одустанок од како е закажано првото рочиште, но пред то што е одржано 50%; и
- в) во случај на одустанок на самото прво рочиште или одма после него 40%.

Член 11

Одма по приемот на тужбата арбитражата ја доставуе на тужената странка тужбата и сите прилози како и листата на арбитрите (чл. 2 на овој правилник), одредуејќи и на тужената странка истовремено, ако се навојга на територијата на Федеративна Народна Република Југославија во рок од 10 дена, а ако се навојга извор територијата на Федеративна Народна Република Југославија во рок од 30 дена од денот на приемот на тужбата писмено да и поднесе на арбитражата одговор на тужбата назначуејќи го името на арбитерот од листата на арбитрите кого го именуе за свој арбитер односно изјава оти именувањето на арбитерот и го препушта на самата арбитража.

Доколку во договорот за надлежноста на арбитражата, предвидените срокови се различни од овие, ќе важат договорените срокови.

Член 12

Во одговорот на тужбата тужената странка треба определено да ги наведе сите факти од кои што произлегуе оти тужбеното барање не е потполно или делимично оправдао како и за своите тврдења да поднесе односно предложи докази. Писмените докази треба да се поднесат во оригинал или во заверен препис. Во поглед на сведоци важи пропис на ставот 2 чл. 9 на овој правилник.

Одговорот на тужба како и сите евентуални прилози му се поднесуат на секретаријатот на арбитражата во два примерка.

Ако тужената странка не одговори на тужбата во рок предвиден во чл. 11 постапката не се прекинуе нити се задржуе ако кај арбитражата постои доказ оти е спрема тужената странка постапено по прописите на претходниот член.

Член 13

По приемот одговорот на тужбата секретаријатот на арбитражата во рок од 5 дена писмено ги известуе арбитрите за нивното именување.

Член 14

Ако една или обете парнични странки не именуваат свој арбитер на начин и во срок пропишан со овој правилник, или ако го препуштат именувањето на самата арбитража, арбитражите ги именува претседателот на арбитражата, зошто одма писмено ги известува секретаријатот на арбитражата.

Член 15

Во срок од 8 дена по приемот на соопштувањето за своето именување, арбитражите го именуваат од листата на арбитражите третиот арбитер како претседател на советот зошто секретаријатот на арбитражата писмено го известува. Ако тие во овој срок не се сложат за изборот, претседател на советот се именува од претседателот на арбитражата зошто одма писмено го известува секретаријатот.

Член 16

Пред но што тужената странка во смисла на чл. 11 на овој правилник, и го соопшти на арбитражата името на својот арбитер, парничните странки можат согласно писмено да и го соопштат на арбитражата името на еден единичен арбитер од листата на арбитражите кому му го поверуваат решението на спорот како на арбитер-поединец. Исти странки во ист срок и на ист начин можат ова свое право на именување на еден единичен арбитер да го пренесат на претседателот на арбитражата. Во обата случаи секретаријатот на арбитражата одма писмено го известува именувениот арбитер за именувањето.

Арбитерот-поединец ги има сите овластувања на претседател на арбитражниот совет.

Член 17

Од кога во смисла на предните прописи ќе се образува арбитражен совет, претседателот на советот, во согласност со секретаријатот на арбитражата, одредува ден и саат на рочиштето за расправа зошто секретаријатот на арбитражата одма ќе ги известат парничните странки како и именувените арбитражи. При ова мора да се води сметка за тоа да на парничните странки и арбитражи им остане достаточено време за довојување на рочиштето.

Со позивот на рочиштето на тужилачката странка и се доставува одговор на тужбата со прилозите односно и се соопштува оти тужената странка не одговорила на тужбата.

Рочиштата се одржуваат во седиштето на арбитражата.

Член 18

Во постапката пред арбитражата странките можат да имаат застапници. Застапникот мора да му предаде на секретаријатот на арбитражата писмено полномоќие за застапувањето.

Застапниците на парничните странки можат да бидат и иностранци државјани ако странката има свое пребивалиште извор територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 19

Изостанок на парничните странки односно нивните застапници во постапката не ја прекинува арбитражната постапка ниту ја одлага ако е странката уредно повикана и ако постои доказ за тоа.

Ако изостанатата странка во срок од 8 дена го оправда својот изостанок претседателот на арбитражниот совет ќе одреди ново рочиште.

Член 20

Парничните странки се должни да му дадат на арбитражниот совет односно на арбитерот-поединец докази со кои што ќе ги потврдат наводите во туж-

бата односно во одговорот на тужбата. Овие докази арбитражниот совет или арбитерот-поединец може и сам да ги прибави.

Кои докази ќе се изведат на рочиштето зависи од оцената на арбитражниот совет односно арбитерот-поединец.

Во случај во текот на расправувањето да се појават прашања кои што бараат одделно стручно знаење или познавање на трговски обичаи (узанси), арбитражниот совет односно арбитерот-поединец може да бара по тие прашања да се преслушаат стручни лица.

Вештите лица можат да бидат и странски државјани.

Член 21

На барање на тужилачката странка арбитражниот совет односно арбитерот-поединец може да превземе потребни мерки за обезбедување предметот на спорот. Височината и начинот на обезбедувањето ги одредува арбитражниот совет односно арбитерот-поединец.

Член 22

За текот на расправата се води записник кој што мора да содржи:

- а) имиња на арбитражите на советот (арбитерот-поединец);
- б) имиња на странките и нивните застапници;
- в) кусо означување предметот на спорот;
- г) изјави и барања на парничните странки; и
- д) сите решенија донесени во текот на постапката како и сето останатото што арбитражниот совет односно арбитерот-поединец најде за потребно.

Записникот води службеник на арбитражата кого за тоа го одреди секретарот на арбитражата.

Записникот го потпишуваат претседателот на советот (арбитерот-поединец) и записничарот.

Член 23

Одлука како и сите свои решенија арбитражниот совет ги донесува едногласно или со мнозинство на гласови.

Одлуката е писмена и во неа мора да биде назначена датата на нејзиното донесување, составот на советот односно името на арбитерот-поединец, имињата на парничните странки, суштината на спорот, образложение како и рокот во кој што има да се изврши одлуката.

Одлуката мора да се донесе најдалеку во срок од 15 дена после завршената расправа.

Член 24

Одлуката као и нејзините преписи наменети на парничните странки ја потпишуваат одма по нејзиното донесување сите членови на советот односно арбитерот-поединец, без оглед да ли некој од нив не се сложува со одлуката.

Член на советот кој што не се сложил со одлуката може да го изложи своето мислење на одделен акт.

Член 25

Одлука на арбитражен совет (арбитер-поединец) има сила на правосилни пресуди на редовни домашни судови и против неа не е допуштена жалба.

Арбитражниот совет односно арбитерот-поединец може и после донесувањето на одлуката да исправи технички и сметковни грешки во неа.

Член 26

Арбитражниот совет (арбитерот-поединец) во одлуката ќе ги расправи прашањата на трошковите на постапката.

Во одлуката ќе и се нареди на странката која што спорот го изгубила да му ги плати на противникот сите издаци кои што ги имал во врска со арбитражната постапка, но таа сума не може да го премине износот од 5% од досудената вредност. Исто така се признава и до 6% годишен интерес на вкупно досудената а неисплатената вредност се до денот на исплатата.

Член 27

Ако парничните странки пред арбитражниот совет односно пред арбитерот-поединец се порамнаат порамнуењето ќе се внесе по желба на странките, било во записник кој што во тој случај и парничите странки го потпишуат, било во вид на одлука на советот односно арбитерот-поединец.

Вакво порамнуење постануе одма извршно.

Член 28

После донесената одлука односно после заклучено порамнуење претседателот на арбитражата го одредуе износот на надокнадата на членовите на советот односно на арбитерот-поединец. Оваа надокнада се исплатуе од сумата положена кај секретаријатот на арбитражата.

Член 29

Странката која што го изгубила спорот има да ја изврши одлуката на арбитражата во пропишан срок. Во противно, по предлог на другата странка, органите надлежни за извршуење судските пресуди ја извршуат правосилната одлука на арбитражата.

Член 30

Тарифа на трошкови на арбитражата пропишуе Советот на Трговинската комора ФНРЈ, а ја одобруе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 31

Овој правилник влегуе во сила 30 дена по неговото објавуење во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1461

25 декември 1946 година

Белград

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

185.

На основа членот 21 Уредбата за Трговинската комора ФНРЈ, во согласност со Министерот на правосудието ФНРЈ, пропишуам

П РА В И Л Н И К**ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВИНСКАТА АРБИТРАЖА ПРИ ТРГОВИНСКАТА КОМОРА ФНРЈ****Член 1**

Надворешно-трговинската арбитража при Трговинската комора ФНРЈ во Белград надлежна е за решавање спорови исклучиво од трговска природа, кои што ќе настанат од надворешно-трговински промети на домашните претпријатија, установи или организации со инострани претпријатија, установи или организации. Под спорови од трговска природа се разбираат и спорови по прашањата на транспортот, осигуруењето и посредуењето.

Надворешно-трговинската арбитража ја сочинуат претседател, потпретседател и секретар на арбитражата и одреден број арбитри.

Седиштето на арбитражата е во Белград.

Член 2

Споровите кои што спаѓаат во надлежност на надворешно-трговинската арбитража се решават во арбитражни совети или пред арбитер-поединец.

Претседателот и потпретседателот на арбитражата и арбитрите ги избира Советот на Трговинската комора ФНРЈ секоја година од редот на коморините членови и другите лица, упатени во прашањата на надворешно-трговинското работење. При овој избор советот ќе настојава во листата на арбитрите да бидат застасани лица од најважни гранки на надворешно-трговинската дејност, подразбирајќи ја под ова и транспортната, осигурителната и посредничката дејност.

Арбитри можат да бидат само државјани на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 3

Во своето работење арбитражата е независна и своите одлуки ги донесуе врз основа на закони, договори и трговачки обичаи (узанси).

Административното и материалното работење на арбитражата подлежуе на надзор на Трговинската комора ФНРЈ. Надзорот над административното работење го врши генералниот секретар на комората, а над материалното работење надзорниот одбор на комората.

Член 4

Претседателот на арбитражата се грижи за точно применуење на одредбите од овој правилник, ја потпишуе преписката на арбитражата и ги врши сите други работи кои што му се пропишани со овој правилник. Во случај на неговата спреченост го заменуе потпретседателот на арбитражата. Претседателот може некои свои работи да ги пренесе на потпретседателот.

Претседателот и потпретседателот не можат да бидат одредени за арбитри нити за претседатели на арбитражните совети.

Височината на паричната награда за работење на претседателот и потпретседателот ја пропишуе советот на комората.

Член 5

Секретаријатот на арбитражата се состои од секретар на арбитражата, негов заменик и потребен број службеници. Тие сите се службеници на комората.

Секретарот на арбитражата и неговиот заменик го избира советот на комората. Тие мораат да бидат државјани на Федеративна Народна Република Југославија и добро запознаени со основните прашања на надворешно-трговинската дејност и со административното работење.

Член 6

Должности на секретарот на арбитражата се:

- а) да раководи со работите на секретаријатот;
- б) да раководи со административните работи на арбитражата; и
- в) да ја премапотпишуе преписката на арбитражата.

Член 7

Арбитражата ги решава само оние спорови од чл. 1 на овој правилник за кои што парничните странки, било при самото заснивање на работата, било пред односно после настанатиот спор, писмено се договориле за нејзината надлежност.

Надлежноста на арбитражата може да ја оспори тужената странка во одговорот на тужбата (чл. 12 на овој правилник), а член на арбитражниот совет односно арбитер-поединец пред закажуењето на првото рочиште.

По случај на оспорената надлежност на арбитражата, одлука за тоа донесуе арбитражниот совет односно арбитер-поединец, во согласност со претседателот и потпретседателот на арбитражата и против неа не е допуштена жалба.

Член 8

Арбитражата го зема спорот во постапка врз основа на писмена тужба. Кон тужбата мора да биде приложен доказ за надлежноста на арбитражата во смисла на чл. 7 на овој правилник.

Тужбата мора да содржи ознака на имињата на парничарите и нивните адреси, изложување суштината на спорот и барање на тужилачката странка, до кажи кои што тужителот ги предлага или приложува со тужбата како и именување на арбитер од листата на арбитрите (чл. 2 на овој правилник), односно изјава на тужителот да го препушта именувањето на арбитерот на самата арбитража.

Член 9

Тужбата и прилозите му се поднесуваат на секретаријатот на арбитражата во онолку примерци колку што има тужени странки, еден повеќе за арбитражата. Прилозите се поднесуваат во оригинал или во заверен препис.

Ако тужилачката странка се повикува на сведоци, во тужбата мора да се означат имињата и адресите на сведоците. Сведоците може да ги приведе самата странка, а може да се бара сведоците да ги повика арбитражата.

Член 10

При поднесувањето на тужбата тужилачката странка му полага на секретаријатот на арбитражата на име трошкови на постапката на арбитражата износ кој што го одредува претседателот на арбитражата, имајќи ги при тоа предвид трошковите на арбитражата (чл. 30 на овој правилник), надокнадите на членовите на арбитражниот совет односно на арбитерот-поединец (чл. 22 на овој правилник) и други евентуални издаци (сведоци, експертиза и тн.). Доколку во текот на натамошната постапка се покаже оти положениот износ не ќе биде достаточен, тужилачката странка е должна по барање на претседателот на арбитражата да го дополни, со тоа да вкупниот положен износ не смее да пресмине 5% од вредноста на спорот. Евентуалните издаци преку 5% од вредноста на спорот ги сноси арбитражата односно Трговинската комора ФНРЈ. За издаци кои што ќе настанат во врска со предлогот односно барањето на една од парничните странки, соодветниот износ го полага унапред странката при чијот предлог би настанале издаци, по предлог на претседателот на арбитражата.

Во случај да парничните странки дополнително одустанат од спорот преостанатиот дел на износот, положен во смисла на претходниот став, арбитражата делимично и го враќа на странката која што го положила, и тоа:

- а) во случај на одустанок пред но што е закажано првото рочиште 80%;
- б) во случај на одустанок од кога што е закажано првото рочиште, но пред но што е одржано 50%; и
- в) во случај да одустанок на самото прво рочиште или одма после него 40%.

Член 11

Одма по приемот на тужбата арбитражата и ја доставува на тужената странка тужбата и сите прилози, како и листата на арбитрите (чл. 2 на овој правилник), одредувајќи и на тужената странка истовремено, ако се наоѓа на територијата на Федеративна Народна Република Југославија во срок од 10 дена, а ако се наоѓа извор територијата на Федеративна Народна Република Југославија во срок од 30 дена од денот на приемот на тужбата, писмено да и поднесе на арбитражата одговор на тужбата, назначувајќи го името на арбитерот од листата на арбитрите кого го именува за свој арбитер односно изјава оти именувањето на арбитер и го препушта на самата арбитража.

Доколку во договорот за надлежноста на арбитражата се предвидени срокови различни од овие, ќе важат договорените срокови.

Член 12

Во одговорот на тужбата, тужената странка треба определено да ги наведе сите факти од кои што произлегува оти тужбеното барање не е потполно или делимично оправдано, како и за своите тврдења да поднесе односно да предложи докази. Писмените докази треба да се поднесат во оригинал или во заверен препис. Во поглед на сведоците важат прописите на ставот 2 членот 9 на овој правилник.

Одговорот на тужбата како и сите евентуални прилози му се поднесуваат на секретаријатот на арбитражата во два примерка.

Ако тужената странка не одговори на тужбата во срок предвиден во чл. 11, постапката не се прекинува ниту задржува ако кај арбитражата постои доказ оти спрема тужената странка е постапено по прописите на претходниот член.

Член 13

По приемот на одговорот на тужбата, секретаријатот на арбитражата во срок од 5 дена писмено ги известува арбитрите за нивното именување.

Член 14

Ако едната или обете парнични странки не именуваат свој арбитер на начин и во срок пропишан со овој правилник, или ако именувањето и го препуштаат на самата арбитража, арбитрите ги именува претседателот на арбитражата, зошто одма писмено ги известува секретаријатот на арбитражата.

Член 15

Во срок од 8 дена по приемот на соопштувањето за своето именување, арбитрите именуваат од листата на арбитрите трет арбитер како претседател на советот зошто секретаријатот на арбитражата писмено го известува. Ако во овој срок тие не се сложат во изборот, претседател на советот се именува од претседателот на арбитражата, зошто одма писмено го известува секретаријатот на арбитражата.

Член 16

Пред но што тужената странка, во смисла на чл. 11 на овој правилник, и го соопшти на арбитражата името на својот арбитер, парничните странки можат согласено писмено да и го соопшат на арбитражата името на еден един арбитер од листата на арбитрите, кому што му го поверуваат решувањето на спорот како на арбитер-поединец. Истите странки во истиот срок и на ист начин можат ова свое право на именување на еден един арбитер да го пренесат на претседателот на арбитражата. Во обаа случаи секретаријатот на арбитражата одма писмено го известува именуениот арбитер за именувањето.

Арбитер-поединец ги има сите овластувања на претседател на арбитражниот совет.

Член 17

Од кога во смисла на предните прописи се образува арбитражен совет, претседателот на советот, во согласност со секретаријатот на арбитражата, одредува ден и саат на рочиштето за расправа, зошто секретаријатот на арбитражата одма ќе ги известат парничните странки, како и именуените арбитри. При ова, мора да се води сметка на парничните странки и на арбитрите да им остане достаточное време за довогвање на рочиште.

Со позивот на рочиште, на тужилачката странка и се доставува одговорот на тужбата со прилозите односно и се соопштува оти тужената странка не одговорила на тужбата.

Рочиштата се одржуваат во седиштето на арбитражата.

Член 18

Во постапката пред арбитражата странките можат да имаат застапници. Застапникот мора на секретаријатот на арбитражата да му предаде писмено полномоќие за застапување.

Застапници на парничните странки можат да бидат и инострани државјани ако странката има свое пребивалиште извор територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Во случај кога странка постави застапник, на рочиштето се повикуе едино застапникот и нему му се вршат сите доставки и само со него се сообраќа.

Член 19

Изостанокот на парничните странки односно нивните застапници во постапката не ја прекинуе арбитражната постапка ниту ја одлага, ако е странката уредно повикана и ако постои доказ за тоа.

Ако изостанатата странка во рок од 8 дена го оправда својот изостанок, претседателот на арбитражниот совет ќе одреди ново рочиште.

Член 20

Парничните странки должни се да му дадат на арбитражниот совет односно на арбитерот-поединец докази со кои што ќе ги потврдат наводите во тужбата односно во одговорот на тужбата. Овие докази арбитражниот совет или арбитерот-поединец можат и сами да ги прибавуат.

Кои докази ќе се изведат на рочиштето зависи од оцената на арбитражниот совет односно од арбитер-поединец.

Во случај во текот на расправуењето да се појават прашања, кои што бараат одделно стручно знаење или познавање на трговски обичаи (узанси), арбитражниот совет односно арбитерот-поединец може да бара по тие прашања да се преслушаат стручњаци вешти лица.

Вештите лица можат да бидат и странски државјани.

Член 21

На барање на тужилачката странка, арбитражниот совет односно арбитерот-поединец може да преземе потребни мерки за обезбедување предметот на спорот. Височината и начинот на обезбедувањето го одредуе арбитражниот совет односно арбитер-поединец.

Член 22

За текот на расправата се води записник кој што мора да содржи:

- имиња на арбитражите на советот (арбитер-поединец);
- имиња на странките и нивните застапници;
- кусо означување на предметот на спорот;
- изјави и барања на парничните странки;
- сите решења донесени во текот на постапката, како и се друго што арбитражниот совет односно арбитерот-поединец најде за потребно.

Записникот го потпишуат претседателот на советот (арбитерот-поединец) и записничарот.

Записникот го потпишуат претседателот на советот (арбитерот-поединец) и записничарот.

Член 23

Одлука како и сите свои решења арбитражниот совет ги донесуе едногласно или со мнозинство на гласови.

Одлуката е писмена и во неа мора да биде назначена датата на нејзиното донесување, состав на советот односно името на арбитерот-поединец, имињата на парничните странки, суштината на спорот, образложение, како и рокот во кој што има да се изврши одлуката.

Одлуката мора да се донесе најдалеку во рок од 15 дена после завршената расправа.

Член 24

Одлуката како и нејзините преписи наменети на парничните странки ги потпишуат одма по нејзиното донесување сите членови на советот односно арбитерот-поединец, без оглед да ли некој од нив не се сложуе со одлуката.

Член на советот, кој што не се сложил со одлуката, може да го изложи своето мислење на засебен акт.

Член 25

Одлуката на арбитражниот совет, арбитер-поединец, има сила на правосилни пресуди на редовни домашни судови и против неа не е допуштена жалба.

Арбитражниот совет односно арбитерот-поединец може и после донесувањето на одлуката да исправи технички и сметковни грешки во неа.

Член 26

Арбитражниот совет (арбитер-поединец) во одлуката ќе го расправуе прашањето на трошковите од постапката.

Во одлуката ќе и се нареди на странката, која што го загубила спорот, да му ги плати на противникот сите издаци кои што ги имал во врска со арбитражната постапка, но таа сума не може да го премине износот од 5% од досудената вредност. Исто така му се признава и до 6% годишен интерес од вкупната досудена а неисплатена му вредност се до денот на исплатата.

Член 27

Ако парничните странки пред арбитражниот совет односно пред арбитерот-поединец се порамнаат, порамнувањето ќе се внесе по желбата на странките, било во записник, кој што во тој случај и парничните странки го потпишуат, било во вид на одлука на советот односно арбитерот-поединец.

Вакво порамнување постануе одма извршно.

Член 28

После донесената одлука односно после заклученото порамнување, претседателот на арбитражата го одредуе износот на надокнадата на членовите на советот односно на арбитерот-поединец. Оваа надокнада се исплатуе од сумата положена на секретаријатот на арбитражата.

Член 29

Странката која што го изгубила спорот има да ја изврши одлуката на арбитражата во пропишан рок. Во противно, по предлог на другата странка, органите, надлежни за извршување судски пресуди, ја извршуат правосилната одлука на арбитражата.

Член 30

Тарифата на трошкови на арбитражата ја пропишуе Советот на Трговинската комора ФНРЈ, а ја одобруе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 31

Овој правилник влегуе во сила 30 дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1462

25 декември 1946 година

Белград

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

186.

На основа чл. 69 Законот за народната милиција, во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуам

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА ИНДУСТРИСКО-ЗАВОДСКАТА НАРОДНА МИЛИЦИЈА

Член I

Принадлежностите на припадници на индустриско-заводската народна милиција се состојат од месечна плата и додаток,

Член 2

Месечната плата на припадник на индустриско-заводската народна милиција изнесуе од 2.400.— до 2.800.— динари.

Во границите од претходниот став износот на платата се одредуе со оглед на големината и значењето на претпријатието, заводот или установата, како и на усилието и одговорноста во службата.

Ако е при образувањето на индустриско-заводската народна милиција еден од нејзините припадници одреден за раководач на единица на индустриско-заводска народна милиција, нему му припаѓа додаток на платата во износ од 200.— динари месечно.

Член 3

Покрај месечната плата на припадници на индустриско-заводската народна милиција должно е претпријатието, заводот или установата дека се навогаат на служба да им даде бесплатно најмалку едно рало облекло, едно рало обувки и две рала рубје годишно и еден шинел трогодишно, спрема прописите за униформата на индустриско-заводската народна милиција.

Член 4

Како надокнада заради ненормирано работно време на припадници на индустриско-заводската народна милиција им припаѓа додаток од 5 до 10% на износот од платата предвидена во чл. 2 на овој правилник. Износот на овој додаток се одредуе спрема просечната зафатеност на милиционерот на работа.

Член 5

Припадниците на индустриско-заводската народна милиција имаат право на додаток за деца како и други осигуреници по Правилникот за додаток на деца на работниците и намештениците.

Член 6

Платите во границите на овој правилник ќе се одредуат согласно со договор меѓу директорот на претпријатието односно раководачот на заводот или установата и лицето кое што стапуе во индустриско-заводската народна милиција.

Член 7

Принадлежностите течат од денот на стапувањето на должност, а траат до крај на месецот во кој што припадникот на индустриско-заводската народна милиција по престанок на службата е разрешен од должноста.

Член 8

Принадлежностите по овој правилник се исплатуваат месечно најдоцна до 5-иот на наредниот месец за поминатиот месец.

Член 9

Овој правилник влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Министер на внатрешните работи,
Александар Ранкович, с. р.

187.

НАРЕДБА БР. 2

НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ОРУЖАНИТЕ СИЛИ И МИНИСТЕРОТ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА
ЗА 12 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА

На основа чл. 25 Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија и чл. 1 точ. 3 Законот за измените и дополнувањата на Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија,

наредуам:

1) Да во текот на 1947 година почнувајќи од 1 април се повикуваат на двомесечна воена вежба резервните офицери од оперативниот дел на резервната оружана сила.

2) Да резервните офицери во цел на што поарно усовршување се упатуваат на вежба, спрема потреба, на одделни курсеви при постоејќите воени школи (курсеви) и училишта, или на соодветни должности на својот род или служба во сувоземната војска, Југословенската војна морнарица и Југословенското војно воздухопловство.

3) Да резервните офицери повикани на вежба им се регулираат припадностите спрема чл. 27 Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија по одредбите на Уредбата за регулирање припадностите на лица на служба во Југословенската армија и морнарица.

4) Да се резервните офицери по свршетокот на вежбата комисијски оценат спрема одредбите на Уредбата за оценување.

5) Оваа наредба ќе се спроведат во живот со своите наредби соодветните органи на Министерството на народната одбрана.

Пр. бр. 461

21 февруари 1947 година

Белград

Врховен командант на оружаните сили
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

188.

На основа чл. 37 ст. 1 Законот за уредување и работење на кредитниот систем издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ И ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ГРАДЕЖНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Државната инвестициона банка врши финансирање на инвестиционите работи од средствата на сојузниот, републиканските, покраинскиот, обласниот и буџетот на народните одбори, како и од другите средства наменети за изведување инвестиционите работи и големи поправки.

2) Народната банка ќе и стапуе на располагање на Државната инвестициона банка, на нејзино барање, потребни средства за финансирање инвестиционите работи од буџетот во границите на отворените буџетски кредити.

3) Додека Народната банка не го превземе извршувањето на републиканските, покраинските, обласниот и буџетот на народните одбори, надлежните министерства на финансите на народните републики односно поверениците за финансии на Автономната

покраина Војводина, Автономната Косовско-метохи-ска област и народните одбори должни се да и ста-вуат на Државната инвестициона банка на распола-гање средства потребни за извршување инвестицио-ните работи.

4) Државната инвестициона банка должна е да организира евиденција на утрошените средства за финансирање од точ. 1) на оваа наредба.

5) Државната инвестициона банка ќе организира контрола на утрошокот на средствата за финансира-ње од точ. 1 на оваа наредба на начин и во обем кои што ќе бидат одредени со прописите за извр-шување буџетот.

6) Државната инвестициона банка врши креди-тирање на градежните и монтажните претпријатија за сите нивни потреби кои што се во врска со извр-шувањето на нивните задачи, уcluding ги и кусо-рочните кредити за потреби на обртните средства.

7) Државната инвестициона банка ќе ги прев-земе од државните кредитни претпријатија сите кре-дити на државните градежни и монтажни претпри-јатија.

8) Народната банка за целите од точ. 6 и 7 на оваа наредба ќе и отвори потребен кредит на Др-жавната инвестициона банка по каматната стопа предвидена во точ. I 3 под а) Наредбата за камат-ните стопи по активните работи на државните кре-дитни претпријатија за обртни средства VII бр. 27039 од 23 декември 1946 година.

9) Сите државни градежни и монтажни прет-пријатија должни се да отвораат текуќи сметки кај Државната инвестициона банка и кај оваа банка да ги држат сите свои слободни парични средства. Градежните и монтажните претпријатија кои што имаат побарувања кај други кредитни претпријатија, ќе ги заклучат сметките кај тие кредитни претпри-јатија или ќе ги пренесат своите побарувања на Др-жавната инвестициона банка.

10) Државната инвестициона банка, заради еви-денција на кусорочните кредити и платниот про-мет на градежните и монтажните претпријатија, ќе и доставува на Народната банка статистички подаци по овие работи.

11) Народната банка должна е на Државната инвестициона банка во места дека оваа нема свои работни единици, а Народната банка ги има, да и овозможи извршување на финансирањето на инвести-ционите работи преку акредитиви. Државната инве-стициона банка може, во случај на потреба, привре-мено да додели свој службеник на работа во работ-ната единица на Народната банка заради вршење работите на Државната инвестициона банка.

Бр. 6964

11 март 1947 година
Белград

Министер на Финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

Согласен сум,

Претседател

на Сојузната планска комисија,
Андрија Хебранг, с. р.

189.

На основа чл. 1 ст. 2 Уредбата за спроведување социјалното осигурување по прописите на Законот за социјално осигурување работниците, намештениците и службениците издавам

НАРЕДБА

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД ЗАНАЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДУАЧКИ И ПРЕРА-БОТУАЧКИ КООПЕРАЦИИ

Член 1

Членовите на занаетските производчки и пре-работуачки кооперации, организирани по прописите

на Основниот закон за кооперациите, обвезно се осигурени кај Државниот завод за социјално осигу-рување по прописите на Законот за социјално осигу-рување работниците, намештениците и службениците и другите прописи за спроведување на социјалното осигурување.

Оваа обвеза трае за сето време додека член на кооперација стварно работи во кооперација.

Член 2

Должностите и обвезите на работодавач по про-писите за социјалното осигурување ќе ги врши за членовите на занаетските производуачки и прерабо-туачки кооперации онаа кооперација, кај која што кооператорот е учленет.

Почетокот и престанокот на работењето на по-един кооператор е должна кооперацијата да го при-јави на надлежната филијала на Државниот завод за социјално осигурување односно на нејзината експози-тура или повереништво, како влегување односно изле-гување на осигуреник од работа по прописите на чл. 47 Уредбата за спроведување социјалното осигуру-вање по прописите на Законот за социјално осигуру-вање работниците, намештениците и службениците.

Член 3

Оваа наредба влегуе во сила со денот на обја-вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-родна Република Југославија“.

IV бр. 3762

15 март 1947 година

Белград

Министер на трудот,
Вицко Крстуловиќ, с. р.

190.

На основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година издавам

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО НА ПРОДАВАЧКА И КОЛЕЊЕ НА МАШКИ ЈАГАНЦА

1) Машки јаганца не можат да се продаваат нити да се колат пред 1 мај 1947 година.

За да не се спречило колењето на многу мла-ди јаганца, министрите на трговијата и снабдувањето на народните републики можат за своите подрачја како ден на почетокот за слободна продавачка и колење на машки јаганца да одредат и некој подо-цен датум.

2) Останатите одредби на Наредбата за пуштање во слободна продавачка машките јаганца бр. 39303 од 15 мај 1946 година остануваат и натаму во важност.

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-родна Република Југославија“.

Бр. 14451

25 март 1947 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др Заим Шарац, с. р.

191.

На основа членот 17 Законот за еднообразното сметководство пропишуам

НАПАТСТВИЕ
ЗА ВОДЕЊЕ КНИГОВОДСТВО ВО ОСНОВНИТЕ
КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ (СЕЛСКИТЕ И
ГРАДСКИТЕ КООПЕРАЦИИ)

I. — Сите кооперации кои што исполнуат било кој услов на претпријатие од категорија „А“ од членот 4 Законот за еднообразното сметководство како и сите работни сојузи и главни кооперации се

1) ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАБАВНО-ПРОДАВАЧКИ КООПЕРАЦИИ

Главни сметки (конта)

- 1) Инвестиции — основни средства;
 (недвижности и движности)

2) Стока

3) Продавачници

4) Готовина — парични средства

5) Хартии од вредност

6) Пресметка со кооператорите

7) Установи и лица

8) Фондови и удели

9) Штедни улогзи

10) Преработуачка

11) Прецосни сметки (конта)

12) Расходи и приходи

Групи на помоќни сметки (конта)

т. е. подсметки (подконта)

- 1) Земјишта
 2) Граѓевини
 3) Постројки
 4) Машини, справи и алати
 5) Превозни средства
 6) Намештај и прибор

- 1) Индустриска стока
 а) купена
 б) комисиона
 2) Поделелски производи (по врстите)
 а) купени
 б) комисиони
 3) Сопствени изработуачки (по врстите)
 4) Амбалажа (по врстите)

- 1) Благајна
 2) Готовина кај Народната банка

- 1) Хартии од вредност
 2) Удели кај кооперативни установи

- 1) Народна банка
 2) Државни установи и претпријатија
 3) Кооперативни установи и претпријатија
 4) Разни установи и лица
 5) Евиденциони сметки

- 1) Резервни фонд
 2) Инвестицион фонд
 3) Културно-просветен фонд
 4) Други фондови
 5) Резерви за амортизација
 6) Удели на членовите

- 1) Слободни
 2) Обвезни

- 1) Потрошени сировини и материал
 2) Награди за работа
 3) Режики трошкови

- 1) Административно-управни трошкови
 2) Даноци, давачки и осигуруења
 3) Разни расходи и приходи

2) ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРОИЗВОДУАЧКИ И ПРЕРАБОТУАЧКИ КООПЕРАЦИИ

Главни сметки (конта)

- 1) Инвестиции-основни средства
 (недвижности и движности)

Групи на помоќни сметки (конта)

т. е. подсметки (подконта)

- 1) Земјишта
 2) Граѓевини
 3) Постројки
 4) Машини, справи и алати
 5) Превозни средства
 6) Намештај и прибор

обвезни да водат работни книги по прописите на Законот за еднообразното сметководство.

Останатите кооперации кои што се во состојба своето книговодство да го водат по десетниот систем, можат, по тој систем и да го водат, во противно кооперациите ќе водат книговодство по двојниот (дупли) систем спрема прописите на ова напатствие. Сите книжења во книгите на овие кооперации се вршат врз основа на книговодствените темелници.

II. — Главните сметки (главните конта) и подсметки (подконта), т. е. групите на помоќните сметки (помоќните конта), во книговодството на сите овие кооперации ќе се води по следните сметковни (контни) планови, и тоа за:

2) Производи	
3) Продавачници	
4) Парични средства	1) Благајна 2) Готовина кај Народната банка
5) Хартии од вредност	1) Хартии од вредност 2) Удели кај кооперативни установи
6) Пресметка со кооператорите	
7) Установи и лица	1) Народна банка 2) Државни установи и претпријатија 3) Кооперативни установи и претпријатија 4) Разни установи и лица 5) Евиденциони сметки (конта)
8) Фондови и удели	1) Резервни фонд 2) Инвестицион фонд 3) Културно-просветен фонд 4) Други фондови 5) Резерви за амортизација 6) Удели на членовите
9) Сировини и материјал	1) Сировини (по врстите) 2) Материјал (по врстите) 3) Амбалажа (по врстите)
10) Производство-преработувачка	1) Потрошени сировини и материјал 2) Награди за работа 3) Режишки трошкови
11) Преносни сметки (конта)	
12) Расходи и приходи	1) Административно-управни трошкови 2) Даноци и давачки 3) Разни расходи и приходи

3) РАБОТНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКИ ПОТРОШУАЧКИ КООПЕРАЦИИ

Главни сметки (конта)

Групи на помоќни сметки (конта)

т. е. подсметки (подконта)

1) Инвестиции — основни средства (недвижности и движности)	1) Земјишта 2) Граѓевини 3) Постројки 4) Машини, справи и алати 5) Превозни средства 6) Намештај и прибор
2) Стока	1) Стока 2) Комисиона (стока по врстите) 3) Сопствени изработувачки (по врстите) 4) Амбалажа (по врстите)
3) Продавачници	
4) Парични средства	1) Благајна 2) Готовина кај Народната банка
5) Хартии од вредност	1) Хартии од вредност 2) Удели кај кооперативни установи
6) Магацини	
7) Установи и лица	1) Народна банка 2) Државни установи и претпријатија 3) Кооперативни установи и претпријатија 4) Разни установи и лица 5) Евиденциони сметки (конта)
8) Фондови и удели	1) Резервни фонд 2) Инвестицион фонд 3) Културно-просветен фонд 4) Други фондови 5) Резерви за амортизација 6) Удели на членовите
9) Штедни улози	
10) Преработувачка	1) Потрошени сировини и материјал 2) Награди за работа 3) Режишки трошкови

11) Преносни сметки (конта)**12) Расходи и приходи**

- 1) Административно-управни трошкови
- 2) Даноци, давачки и осигуруења
- 3) Разни расходи и приходи

4) ЗАНАЕТСКИ ПРОИЗВОДУАЧКИ И ПЕРЕРАБОТУАЧКИ КООПЕРАЦИИ**Главни сметки (конта)**

- 1) Инвестиции-основни средства
(недвижности и движности)

**Групи на помоќни сметки (конта)
т. е. подсметки (подконта)**

- 1) Земјишта
- 2) Граѓевини
- 3) Постројки
- 4) Машини, справи и алати
 - а) за енергија
 - б) за замена на човечка работа
- 5) Превозни средства
- 6) Намештај и прибор

2) Производи**3) Продавачка**

- 1) Готова ствка
- 2) Услуги и поправки

4) Парични средства

- 1) Благајна
- 2) Готовина кај Народната банка

5) Хартии од вредност

- 1) Хартии од вредност
- 2) Удели кај кооперативни установи

6) Пресметка со кооператорите**7) Установи и лица**

- 1) Народна банка
- 2) Државни установи и претпријатија
- 3) Кооперативни установи и претпријатија
- 4) Разни установи и лица
- 5) Евиденциони и преносни сметки (конта)

8) Фондови и удели

- 1) Резервни фонд
- 2) Инвестицион фонд
- 3) Културно-просветен фонд
- 4) Други фондови
- 5) Резерви за амортизација
- 6) Удели на членовите

9) Сировини и материал

- А) Производна задача
 - 1) Набавена сировина
 - 2) Набавен материал
- Б) Услуги и поправки
 - 1) Набавена сировина
 - 2) Набавен материал
 - 3) Отпатци за поправка

10) Производство

- 1) Утрошени сировини и материал
- 2) Награди за работа
- 3) Режики трошкови

11) Услуги и поправки

- 1) Утрошени сировини и материал
- 2) Награда за работа
- 3) Режики трошкови

12) Општи трошкови

- А) Режи за цена на коштањето
 - 1) Плати на службениците
 - 2) Плати на учениците
 - 3) Социално осигуруење (дел на кооперацијата)
 - 4) Осигуруење од провала и пожар
 - 5) Кирија
 - 6) Осветлуење и огрев
 - 7) Канцелариски материал
 - 8) Поштарина, телеграф, телефон
 - 9) Даноци и такси без данок на промет
 - 10) Поправки на машини и алати
 - 11) Поправки на простории
 - 12) Други расходи на производството
- Б) Режија за продавачна цена
 - 1) Провизија, оглас и реклама
 - 2) Данок на промет
 - 3) Патни трошкови
 - 4) Платено годишно отсасство

- 5) Платено бодуење
- 6) Други расходи на продавачка
- 7) Трошкови на продавачница

Сите други врсти селски и градски кооперации како: жилишни, здравствени, кооперации за обнова и тн. ќе ги водат своите книговодства по едниот од овие сметковни (контни) планови кој што најарно одговара на нивното работење

III. — Сите делови на имотот и долгуењата на кооперацијата, сите промени на нив, како и сите сметки (конта) на успехот, т. е. сметки (конта) на расходот и приходот, се книжат на соодветни сметки (конта) на овие сметковни (контни) планови. Подсметките (подконта) на групи помоќјни сметки (помоќјни конта) можат понатаму да се делат на поединечни сметки (конта) спрема потребите на самата кооперација.

IV. — Во сите овие кооперации ќе се водат:

- 1) книга на главните сметки (конта)
- 2) помоќјни книги.

Книга на главните сметки (конта) се води по начин на т нар. американски дневник и содржи само главни сметки (конта) од сметковниот (контниот) план.

Во помоќјните книги се водат групи на помоќјни сметки (конта), т. е. подсметки (подконта).

192.

Врз основа на прописите од Народбата за укинуење царинската граница и царината меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија донесува

РЕШЕЊЕ

ЗА УКИНУЕЊЕ ГРАНИЧНИТЕ ЦАРИНАРНИЦИ СПРЕМА АЛБАНИЈА

- 1) Се укинуваат царинарниците во Струга, Призрен, Титовград, Бар, Стење и Битола, како и царинските оддели во Сукобин
- 2) Технички напатствија за извршуење на ова решение ќе пропише Управата на царина.

VIII бр. 3589

17 март 1947 година

Белград

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

193.

На основа чл 2 точ. 8 Уредбата за семенска служба, во согласност со Министерот на финансии-те ФНРЈ, донесува

РЕШЕЊЕ

ЗА ПЛАЌАЊЕ НАКНАДИ ЗА АНАЛИЗА-ИСПИТУЕЊЕ, ПЛОМБИРАЊЕ И АТЕСТИРАЊЕ НА СЕМЕНСКА СТОКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО НАПЛАТУЕЊЕ

I. — Секој кој што бара утврдуење на квалитетот на семенска стока со испитуење, пломбирање и атестирање, како и издавање уверења и сертификати за испитуење семенска стока, должен е да поднесе претставка на заводот или установата кои што вршат испитуење на семенска стока.

Претставката, решението кое што се врз основа на неа донесува, уверењето и сертификатот за испи-

Во една помоќјна книга може да се води една или повеќе подсметки (подконта)

Секоја помоќјна книга носи ознака на главната сметка (конто) и на соодветните подсметки (подконта) кои што во неа се водат

V. — Сите сметковни книги на овие кооперации морат да бидат во тврд поврз, нивните страници нумерисани, прошнени со јемственик и на последниот лист заверени.

Дека за тоа постои можност можат книгите да се водат во форма на картотека. Сите листови на картотеката во овој случај мораат такугјере да бидат заверени

VI. — Ова напатствие влегува во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ со тоа да кооперациите, на кои што тоа се однесува, се должни да го применат со 1 јануари 1947 година.

IV бр. 121

22 март 1947 година

Министер на финансии-те,
Сретен Жујовиќ, с. р.

туење на семенска стока мораат да бидат таксирани по прописите на Законот за таксите.

II. — За испитуење на семето се плаќа накнада и тоа само за она испитуење, кое што се бара со претставка.

Ако во претставката не е точно означено која врста на анализа на семе има да се изврши, семето ќе се подвргне на секoja врста на анализа која што на таа семенска стока и е потребна, а накнадата се плаќа за сите извршени испитуења.

За семенска стока за која што е пропишано пломбирање и атестирање се плаќа накнада за испитуење по точ. VIII на ова решение.

III. — За стручни мислења врз основа на испитуењето не се плаќа никаква накнада.

За стручни мислења со кои што се потврдуваат некои факти се плаќаат такси по чл. 1 и 27 Законот за таксите.

IV. — Сите кои што бараат испитуење на семенска стока плаќаат еднаква накнада за иста врста испитуење, пломбирање и атестирање на семе, освен кооперации и кооперативни организации кои што плаќаат смалена накнада за 50%

Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ, министерствата на поделството на народните републики, научните заводи и установи се ослободуваат од плаќањето на накнадата само кога бараат испитуење на семе во научни цели, што во претставката мораат особено да истакнат.

V. — Заводите и установите кои што вршат семенска контрола и испитуење на семенска стока за испитуење семе наплатуваат следна накнада:

Динари

- | | |
|---|-------|
| 1) идентичност на семе со вегетациски огледи — — — — — | 100.— |
| 2) идентичност на семе после клијање во лабораториум — — — — — | 25.— |
| 3) идентичност на семе без клијање во лабораториум — — — — — | 5.— |
| 4) потекло на семето со утврдуење на карактеристични корови со вегетациски огледи — — — — — | 100.— |
| 5) потекло на семе со утврдуење на карактеристични корови во лабораториум — — — — — | 20.— |

	Динари		Динари
6) потекло на семе врз основа на документи — — — — —	5.—	д) кај расади од зарзават, семе од гра, граорица, сточни грашок и други растенија за пијалаци — — — — —	0,10
7) чистокја на ситни трaви и содржај на отпатци кај чистење — — — — —	50.—	г) кај гомољ на компир и кај семе на сите сорти житарици освен пченица и царевка — — — — —	0,05
8) чистокја на други трaви и граорица — — — — —	25.—	е) кај семе од пченица и царевка — — — — —	0,02
9) чистокја на сето ситно семе — — — — —	10.—	Кај повторно пломбирање и препломбирање оваа накнада не се плаќа.	
10) чистокја на једро семе — — — — —	5.—	2) Освен накнадата од ст. 1) кај пломбирањето и атестирањето се плаќа:	
11) клијавост за 10 дена клијање — — — — —	10.—	а) кај пломбирање на сите сорти детелина, луперка, граорица, полски грашок, лен, мачи репак, мак, еспарзета и други растенија, кои што ги напаѓа некаков штетен специален коров се плаќа по вреќа, за секоја сорта на специалниот коров Динари 5.—	
12) клијавост за 14 дена клијање — — — — —	15.—	б) за испитување клијавост на семе (точ. V) се плаќа накнада до 10 вреќи по секоја вреќа, за 11—50 вреќи се плаќа за 10 вреќи а за повеќе од 50 вреќи се плаќа за секоја започната петта вреќа од една и иста врста и сорта на растението;	
13) клијавост за 21 ден клијање — — — — —	20.—	в) за испитување потеклото, идентичноста и влагата во семето се плаќа, накнада за едно испитување по партија:	
14) клијавост на секој започнати 10 дена преку 21 ден на клијање — — — — —	10.—	г) за испитување чистокјата на семето се плаќа за секоја започната 20 вреќа;	
15) клијавост со вегетатиски огледи или во повеќе подлоги — — — — —	50.—	д) за специални испитувања пропишани кај семе од репа и кај семе од житарици се плаќа накнада за едно испитување по партија	
16) клијавост повторена за секои започнати 5 дена — — — — —	10.—	Накнадите од ст. 2) под а) до д) се наплатуат и кај увозот и извозот на семенската стока доколку не е пропишано пломбирање и атестирање на семенската стока.	
17) испитување на вилина косица или некој специален коров — — — — —	5.—	IX. — За една партија на семенска стока се смета количината од најповеќе еден вагон од 10 000 кг на една врста и сорта на семенска стока.	
18) испитување на апсолутната и хектолитарска тежина на семето — — — — —	5.—	X. — За семенска стока која што се увози, извози или отпрема во растурена состојба, се плаќа накнада како за стока која што е во вреќа од 60 кг тежина.	
19) испитување на специфичната тежина на семето — — — — —	7.—	XI. — Ова решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престануат да важат прописите кои што се во противност со ова решение.	
20) утврдување бројот на клиците во еден килограм на репино семе — — — — —	20.—		
21) содржај на плевизат, кај овес, ечмен, крупник, просо, хелда, сончоглед, сафлора, арахис, рицинус, ориз и клупчасти оштрици — — — — —	20.—		
22) брашнавост и цаклавоост на семето — — — — —	10.—		
23) утврдување на билна болест или штетници на семето — — — — —	20.—		
24) испитување влага во семето — — — — —	40.—		
25) утврдување фалсификувањето или бојдисањето на семето — — — — —	50.—		
26) издавање на травни рецепти — — — — —	10.—		
27) испитување составот на триците — — — — —	60.—		

За испитување семе кое што не е предвидено со ова решение заводот или установата која што врши испитување има право на наплата по одобрување на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

VII. — За поопсежни испитувачки работи, кои што бараат поголеми трошкови на испитување, не се плаќаат накнади наведени во предната точка туку се подмируат во форма на кредит, ангажиран во таа работа, кој што по завршетокот на работенето се пресметуе.

Заводот односно установата која што добила на испитување поопсежни испитувачки работи ќе побара од оној кој што барал испитување потребни кредити.

VIII. — Кај утврдување накнадата за испитување чистокјата на едро семе сето семе на големина на семе од конопја и поедно од него се смета како едро, а поситно како ситно семе.

Под ситно тревно семе се подразбира семе „Поа“ сорта и неговите големини

Кај испитувања тревни смеси или детелински смеси се наплатуе накнада за секоја врста на семе одделно.

IX. — За пломбирање и атестирање на семенска стока се пропишуат следни накнади:

1) Од секој килограм на семенска стока предложена за пломбирање и атестирање се плаќа:

	Динари
а) кај семе од карфиол, потоа семе на цветно и украсно растение — — — — —	2.—
б) кај друго семе од зарзават освен семенски компир и гра — — — — —	1.—
в) кај семе од сите сорти детелина, луперка и трев — — — — —	0 50
г) кај уљано семе и семе на индустриско растение — — — — —	0 25

д) кај расади од зарзават, семе од гра, граорица, сточни грашок и други растенија за пијалаци — — — — — 0,10

г) кај гомољ на компир и кај семе на сите сорти житарици освен пченица и царевка — — — — — 0,05

е) кај семе од пченица и царевка — — — — — 0,02

Кај повторно пломбирање и препломбирање оваа накнада не се плаќа.

2) Освен накнадата од ст. 1) кај пломбирањето и атестирањето се плаќа:

а) кај пломбирање на сите сорти детелина, луперка, граорица, полски грашок, лен, мачи репак, мак, еспарзета и други растенија, кои што ги напаѓа некаков штетен специален коров се плаќа по вреќа, за секоја сорта на специалниот коров Динари 5.—

б) за испитување клијавост на семе (точ. V) се плаќа накнада до 10 вреќи по секоја вреќа, за 11—50 вреќи се плаќа за 10 вреќи а за повеќе од 50 вреќи се плаќа за секоја започната петта вреќа од една и иста врста и сорта на растението;

в) за испитување потеклото, идентичноста и влагата во семето се плаќа, накнада за едно испитување по партија:

г) за испитување чистокјата на семето се плаќа за секоја започната 20 вреќа;

д) за специални испитувања пропишани кај семе од репа и кај семе од житарици се плаќа накнада за едно испитување по партија

Накнадите од ст. 2) под а) до д) се наплатуат и кај увозот и извозот на семенската стока доколку не е пропишано пломбирање и атестирање на семенската стока.

IX. — За една партија на семенска стока се смета количината од најповеќе еден вагон од 10 000 кг на една врста и сорта на семенска стока.

X. — За семенска стока која што се увози, извози или отпрема во растурена состојба, се плаќа накнада како за стока која што е во вреќа од 60 кг тежина.

XI. — Ова решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престануат да важат прописите кои што се во противност со ова решение.

22 март 1947 година

Белград

Министер на поделството и шумарството,
др Васо Чубриловиќ, с. р.

Министерството на трудот ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето објавен во бројот 16 на „Службениот лист ФНРЈ“ од 25 февруари 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава

ИСПРАВКА

НА ОПШТИОТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО

Во членот 89 во 13 ред пред зборовите „Ако работењата“ треба да се додаде нова реченица која што гласи: „Кај заштитните окалки со срца, срчата мора да биде осигурена против прскање.“;

во членот 91 петниот ред после зборот „заштитни“ треба да се додадат зборовите „нараквици, прегачи, заштитни обувки, заштитни“.

Бр. 5287. — Од Министерството на трудот ФНРЈ, 27 март 1947 година.

Министерството на финансите ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Напатствието за извршување Наредбата за утврдување разликата на акумулација која што не е заватена со стопата на данокот на промет на производите, објавено во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 20 од 11 март 1947 година, се поткрала долу наведената грешка и дава

И С П Р А В К А

НА НАПАТСТИЕТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ РАЗЛИКАТА НА АКУМУЛАЦИЈА КОЈА ШТО НЕ Е ЗАВАТЕНА СО СТОПАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Во точ. 1), шестиот пасус, вториот ред место зборовите „даночниот производ“ треба да стои „дотичниот производ“.

Бр. 6683. — Од Министерството на финансите ФНРЈ, 27 март 1947 година.

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Уредбата за откуп житарици, објавена во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 22 од 15 март 1947 година, се поткрале долу наведени грешки и дава

И С П Р А В К А

НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦИ

Во членот 16, шестиот ред место зборовите „се образуе“ треба да се стави „ке образуе“;

на заглавието пред членот 18 „Казни и прекршаи“ треба да гласи „Казни за прекршаи“.

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 27 март 1947 година.

Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Правилникот за куќни ред во казнено-поправните домови, окружните и околските затвори во Федеративна Народна Република Југославија, објавен во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 23 од 18 март 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КУЌНИ РЕД ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ, ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛСКИТЕ ЗАТВОРИ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во членот 32, првиот пасус, последниот ред меѓу зборовите „куќинот дневен“ треба да се стави „и“; во членот 38, вториот ред, место зборот „мораат“ треба да се стави зборот „можат“.

Бр. 2026. — Од Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, 27 март 1947 година.

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало, објавена во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 106 од 31 декември 1946 година се поткрале долу наведените грешки и дава следна

И С П Р А В К А

НА УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

Во чл. 6 првиот став четвртиот ред, третиот став третиот и четвртиот ред, четвртиот став третиот и четвртиот ред, а во чл. 7 во третиот став првиот ред секаде место зборовите „работи“ и „работите“ треба да се стават зборовите „рабати“ и „рабатите“.

Од Претседателството на Владата ФНРЈ.

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст установило оти во Наредбата за спроведување во живот уредбите за добивка, расподелба на добивката, за трошковите и фондовите на раководството на стопанските претпријатија, донесени пред 1 јануари 1947 година, објавена во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 106 од 31 декември 1946 година се поткрале долу наведените грешки и дава следна

И С П Р А В К А

НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ВО ЖИВОТ УРЕДБИТЕ ЗА ДОБИВКА, РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ЗА ТРОШКОВИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДОНЕСЕНИ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1947 ГОДИНА

Во членот 3 точ. 21 третиот ред зборовите „чл. 3“ треба да гласат „чл. 2“, а во истиот член точ. 36) четвртиот ред озгора меѓу зборовите „државните претпријатија“ треба да се стави зборот „градежни“, а во точ. 40) на истиот член втор ред озгора меѓу зборовите „за градежните“ треба да се стават зборовите „цените на“.

Од Претседателството на Владата ФНРЈ.

СО Д Р Ж А Ј:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 182. Уредба за организација и работење на Народната банка ФНРЈ — — — — — | 285 |
| 183. Правилник за измените и дополнувањата на Правилникот за извршување Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија — | 286 |
| 184. Правилник за поморската арбитража при Трговинската комора ФНРЈ — — — — — | 287 |
| 185. Правилник за надворешно-трговинската арбитража при Трговинската комора ФНРЈ — — — — — | 290 |
| 186. Правилник за припадностите на припадници на индустриско-заводската народна милиција — — — — — | 292 |
| 187. Наредба бр. 2 на Врховниот командант на оружаните сили и Министерот на народната одбрана за 12 февруари 1947 година — — — — — | 293 |
| 188. Наредба за извршување финансирањето на инвестиционите работи и за кредитирање градежните и монтажните претпријатија — — — — — | 293 |
| 189. Наредба за социално осигурување на членовите од занаетските производувачки и преработувачки кооперации — — — — — | 294 |
| 190. Наредба за времето на продавачка и колење на машини јаганица — — — — — | 294 |
| 191. Напатствие за водење книговодство во основните кооперативни организации (селските и градските кооперации) — — | 295 |
| 192. Решење за укинување граничните царинарници спрема Албанија — — — — — | 298 |
| 193. Решење за плаќање накнади за анализа — испитување, пломбирање и атестирање на семејска стока и начинот на живното наплатаување — — — — — | 298 |